

Избори

"Ова не е само победа на Македонска алијанса за европска интеграција, ова е победа на сите Македонци во Мала Преспа, ова е победа на Македонците во Албанија. Партијата ќе ја реорганизираме, демократски ќе ја консолидираме и до наредните локални и парламентарни избори се надеваме дека ќе имаме поголеми и подобри резултати на цела територија на Р Албанија. Победата на македонската партија во Мала Преспа ја врати довербата и достоинството на Македонците во цела Албанија и тоа нема веќе никогаш да го прокоцкаме. Мала Преспа очекува помош за својот локален развој и од Албанија и од Македонија. Ќе понудиме збратимување со Општина Ресен во Македонија и со Општина Преспа во Грција. Ќе им понудиме јасна перспектива и иднина на младите, ќе обезбедиме достоинствен живот за Македонците во Мала Преспа", изјави Едмонд Темелко во своето обраќање пред Македонците во Пустец.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

На последните локални избори во Р Албанија, прв пат во нејзината историја, Македонците учествуваа со своја политичка партија - Македонска алијанса за европска интеграција. По петнаесет години од паѓањето на режимот на Енвер Хоџа, Македонците во Албанија, лани регистрираа своја македонска партија и прв пат во историјата на Албанија добија историска шанса слободно и демо-

НА ЛОКАЛНИТЕ АЛБАНСКИ ИЗБОРИ НА ОПШТИНА ПРЕСПА



**ЗАВРШНИОТ МИТИНГ ВО ПРЕДИЗБОРИЕТО:
АЛБАНИЈА КОЛКУ ШТО Е АЛБАНСКА, ТОЛКУ Е И
МАКЕДОНСКА ДРЖАВА**

МАКЕДОНЕЦ ПОБЕ

кратски да учествуваат на општи избори.

"Албанија, колку што е албанска, толку е и македонска држава. Во 1991 година Македонците во Мала Преспа регистрираа Организација за заштита на правата на Македонците во Албанија 'Друштво Преспа', со цел заштита и афирмација на нивните права. Набрзо потоа се регистрираа и македонските друштва 'МЕД' во Врбник, 'МИР' во Тирана и 'ГОРА' во Кукс, за пред некоја година сите заедно да се обединиме во Заедница на Македонците во Албанија. Македонските друштва и Заедницата на Македонците се фактор за инте-

грација на Македонците во Албанија, меѓутоа не се оптимална рамка за заштита на правата и интересите на Македонците во институциите на власта. Затоа, минатата година донесовме одлука за формирање македонска партија. Покажавме дека сакаме да бидеме еднакви со еднаквите и рамноправни меѓу рамноправните, дека не промовираме сепаратизам, туку дека сакаме да се интегрираме во институциите на власта, а тоа на последните локални избори во Албанија и го потврдивме", изјави новоизбраниот градоначалник на Општина Преспа, Темелко.



**САКАМЕ ДА БИДЕМЕ ЕДНАКВИ СО ЕДНАКВИТЕ И
РАМНОПРАВНИ МЕЃУ РАМНОПРАВНИТЕ**

РИ ЕДМОНД ТЕМЕЛКО СТАНА ГРАДОНАЧАЛНИК



ПРОСЛАВЕНА ПОБЕДАТА НА ЕДМОНД ТЕМЕЛКО, СЕ ВРАЌА ДОСТОИНСТВОТО НА МАКЕДОНЦИТЕ

ДИ ВО АЛБАНИЈА!

БУГАРИЈА ПРОТИВ ПРИЗНАВАЊЕТО НА МАКЕДОНСКАТА РЕАЛНОСТ

За разлика од победата на Македонците во Мала Преспа, Р Албанија, Македонците во Р Бугарија сè уште мака мачат со признавањето на нивната партија. Највисоката судска инстанца, Врховниот суд, ја потврди одлуката на Градскиот суд во Софија кој пред три месеци одби да ја регистрира ОМО "Илинден" Пирин. Образложението е дека партијата не ги исполнила законските норми, односно дека не доставила доволен број валидни пристапници. Прифатени биле сугестиите од Јавното обвинителство и од полициските служби, според кои дел од основачите на партијата не се потпишале лично на апликациите за членство. За партијата на Македонците, одлуката на Врховниот суд е доказ дека во битката против признавањето на македонската реалност во Бугарија се вклучени сите државни институции. Можеби победата на Македонците кај западниот сосед ќе биде уште поголем стимул за Македонците од Пиринскиот дел на Македонија што пожестокото да застанат во одбрана на својот национален македонски идентитет.

На овие избори македонската партија учествуваше со свои кандидатски листи за градоначалник на Општина Преспа и со советнички листи за советите на општините Преспа, Билишта, Корча, Елбасан, Голубрдо и Тирана.

Најголема битка се водеше во Општина Преспа, каде живеат само Македонци. Имаше двајца кандидати за градоначалник, Едмонд Темелко, предложен од Македонска алијанса за европска интеграција, и Панде Костовски, предложен од Демократската партија на Сали Бериша.

ОПСТРУКЦИИ

Власта, како што велат тамошните Македонци, ги искористила сите можности за притисок врз вработените во јавната администрација (амбулантата, гимназијата, царината, полицијата, шумското претпријатие, осмолетките), ја злоупотребила царината за селекција на преспани при влез и излез од Албанија кон Македонија преку контролата и притисокот врз нив да гласаат за кандидатот на Демократската партија, а во кампањата промовирала нервоза и насилство, закани, уцени и шпекулации со многу лаги. Демократската партија протурила шпекулација, делејќи копии од гласачки ливчиња, дека Едмонд Темелко е предложен за кандидат за градоначалник од Социјалистичката партија, а не од Македонска алијанса за европска интеграција. Македонската партија поднела писмен приговор за повреда на избирачкото право до Централната изборна комисија во Тирана. Од таму пристигнал одговор дека поради техничка грешка Ма-

кедонска алијанса за европска интеграција била изоставена од гласачкото ливче за избор на градоначалник, при што се изразило жалење за овој пропуст, за кој не можела да интервенира, зашто ливчињата се печателе во Италија. Сепак, им било посочено дека е фактот оти Едмонд Темелко е кандидат од Македонска алијанса за европска интеграција, поддржан од коалиционите партии на левиот блок. За ваквата дискриминаторска мерка Македонска алијанса за европска интеграција најјави кривична пријава до јавниот обвинител на Албанија поради основано сомнение за сторено кривично дело повреда на избирачко право и фалсификат на службена исправа со барање отштета од 2.000.000 евра. Македонска алијанса за европска интеграција, посочуваат тамошните Македонци, водеше достоинствена кампања, не употреби никакви навреди кон своите противкандидати, ја промовираше својата перфектно изработена програма и на речиси сите организирани митинзи во деветте села имаше масовна посета на Македонците од Мала Преспа. Во кампањата на Темелко беа вклучени пратеници од РМ, градоначалникот на Прилеп, Марјан Ристески, проф. д-р Југослав Зиберовски, професор на Земјоделскиот факултет во Скопје и претседателот на Светскиот македонски конгрес, Тодор Петров.

Ако за градоначалник на Општина Преспа имаше двајца кандидати, за Советот на оваа Општина, кој брои 13 советници, се натпреваруваа кандидатските листи на 14 политички партии.

РЕЗУЛТАТИ

Врз основа на објавените изборни резултати од Општинската изборна комисија, од вкупно 3.200 избирачи, на изборите гласале 2.688 избирачи, околу 86 проценти, што е највисок процент на излезеност на избирачите на последните локалните избори на целата територија на Република Албанија. На изборите, од Албанија, Македонија и Грција, дури и од Италија, допатуваа голем број Македонци од Мала Преспа за да учествуваат во нив, што е ретко забележан рекорд на сите досега организирани избори. За Едмонд Темелко гласале 1.469 избирачи, а за Панде Костовски 1.186.

Резултатите од изборот на советници во Советот на Општината покажаа дека во речиси сите девет села во Мала Преспа: Церје, Зрновско, Леска, Пустец, Шулин, Глобочани, Долна Горица, Горна Горица и Туминец, Македонците најголема доверба имаат во Македонска алијанса за европска интеграција. Здружената коалиција околу Едмонд Темелко освои 8 советници од вкупно 13, што овозможува стабилно владеење со Општината Преспа и сигурност за реализација на предизборната програма. Симпатизерите на Едмонд Темелко и на Македонска алијанса за европска интеграција со оваци, македонски ора и песни ги дочекуваа резултатите. По победата партијата организираше културно-уметничка програма за селаните од Пустец, Зрновско и Туминец.